

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 63

Год. LX

Понеделник, 20 септември 2004

Цена на овој број е 220 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1178. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.	1	1182. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	15
1179. Одлука за давање согласност на Одлуката за отстапување на основачки права.....	14	1183. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 100/2004 од 14 јули 2004 година.....	16
1180. Одлука за престанување на правото на користење и пренесување на правото на користење на движен имот.....	14	1184. Издвоено мислење на Решението У.бр. 100/2004 од 14 јули 2004 година	20
1181. Правилник за начинот на издавањето под закуп и за критериумите за утврдување на висината на закупнината за просторот и опремата на јавните здравствени установи кои се издаваат под закуп.....	14	1185. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	20
		Огласен дел.....	1-44

1178.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 септември 2004 година.

Бр. 07-3686/1  
14 септември 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

#### Член 1

Во Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), членот 3 се менува и гласи:

“Основното образование трае девет години.  
Основното образование е задолжително за сите деца по правило од шест до петнаесет години.  
Задолжителното основно образование опфаќа:  
- подготвителна година;  
- четири години одделенска настава и  
- четири години предметна настава.”

#### Член 2

Во членот 4 став 2 зборовите: “може да” се бришат.

#### Член 3

Во членот 5 зборовите: “пречки во физичкиот и психичкиот развој” се заменуваат со зборовите: “посебни воспитно-образовни потреби (во натамошниот текст: посебни потреби)”, а зборот “попреченоста” се заменува со зборовите: “посебните потреби”.

## Член 4

Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи:  
 “За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото кинрилско писмо, воспитно-образовната работа се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница на начин утврден со овој закон.”

## Член 5

Во членот 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
 “Во основното училиште се забранува истакнување на партиски и верски обележја.”

## Член 6

Членот 15 се менува и гласи:  
 “Основно училиште како јавна установа основа општината.

Советот на општината донесува одлука за основање на основно училиште, по претходно прибавено мислење од Владата на Република Македонија.”

## Член 7

Во членот 16 став 1 alineја 3 зборот “педагошки-те” се заменува со зборовите: “утврдени нормативи и”.

Во ставот 2 зборовите: “по претходно мислење од Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството)” се заменуваат со зборовите: “со одлука на советот на општината (во натамошниот текст: основачот)”.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Нормативите и стандардите од ставот 1 на овој член ги донесува министерот кој раководи со министерството надлежно за вршење на работите од областа на образованието (во натамошниот текст: министерот), на предлог од Бирото за развој на образованието (во натамошниот текст: Бирото).”

## Член 8

Во членот 18 став 3 по зборот “министерот” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

## Член 9

Членот 19 се менува и гласи:  
 “Министерството води регистар на основните училишта основани на територијата на Република Македонија. Секоја општина за своето подрачје води регистар на основни училишта и за тоа доставува податоци до Министерството.

Содржината, формата и начинот на водење на регистрите од ставовите 1 и 2 на овој член ги пропишува министерот.”

## Член 10

Во членот 20 ставот 2 се менува и гласи:  
 “Подрачно училиште се организира во населено место со мал број ученици, за што одлучува основачот, по претходно мислење од Министерството.”

## Член 11

Во членот 21 став 2 зборот “Министерството” се заменува со зборовите: “основачот, а по претходна согласност на Министерството”.

## Член 12

Во членот 22 став 2 зборовите: “Министерството е должно” се заменуваат со зборовите: “основачот е должен”.

Во ставот 3 зборот “регистарот” се заменува со зборот “регистрите”.

Во ставот 4 по зборовите: “Службен весник на Република Македонија” се додаваат зборовите: “и службениот гласник на општината”.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Основачот по донесување на актот за престанување со работа на основното училиште, во рок од три дена го известува надлежниот регистарски суд за бришење од судскиот регистар.”

## Член 13

Во членот 24 ставот 2 се менува и гласи:  
 “Со наставните програми се уредуваат целите, наставните подрачја, теми и содржини, образовните стандарди и профилот на наставникот кој ја реализира наставната програма.”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
 “Наставните програми се изработуваат според модел за програми кој го донесува министерот на предлог од Бирото. Во моделот се утврдува и флексибилноста во реализацијата на наставните подрачја и теми.”

Ставот 3 станува став 4.

## Член 14

Во членот 25 став 1 alineја 1 зборовите: “пречки во физичкиот и психичкиот развој” се заменуваат со зборовите: “посебни потреби”.

## Член 15

Во членот 26 став 1 зборовите: “по предлог на Педагошката служба” се бришат.

Во ставот 2 по зборот “следењето” се додаваат зборовите: “и вреднувањето”, а по сврзникот “и” зборот “вреднување” се брише.

## Член 16

Членот 27 се менува и гласи:  
 “Поблиски прописи за критериумите и начинот на остварување на основното образование на ученици со посебни потреби, основното музичко и балетско и основното образование на возрасни донесува министерот на предлог од Бирото.”

## Член 17

Во членот 31 ставот 2 се менува и гласи:  
 “По исклучок, наставата може да се остварува и во скратено траење, но не помалку од 100 наставни дена, по добиена согласност од Министерството, според посебна наставна програма.”

## Член 18

По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи:

## “Член 31-а

Воспитно-образовната работа не смее да се прекинува во текот на наставната година, освен за вонредни состојби (природни непогоди, епидемии и друго), за што решава основачот, а во согласност со Министерството.

Во случај на прекин на воспитно-образовната работа во основното училиште, се обезбедуваат минимални услови за работа кои се утврдуваат со Упатство што го донесува министерот.”

## Член 19

Во членот 33 став 3, членот 34 став 2 и членот 35 став 2 зборот “Министерството” се заменува со зборовите: “основачот, по претходно прибавено мислење од Министерството”.

## Член 20

Во членот 36 бројот “45” се заменува со бројот “40”.

## Член 21

Во членот 38 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик го прославуваат традиционалниот ден на просветата на соодветната заедница со културни и други манифестации.”

## Член 22

Во членот 43 став 1 зборовите: “прво одделение” се заменуваат со зборовите: “подготвителната година на задолжителното основно образование (во натамошниот текст: подготвителна година)”, а зборот “седум” се заменува со зборот “шест”.

Во ставот 3 зборовите: “прво одделение” се заменуваат со зборовите: “подготвителната година”, а зборот “шест” се заменува со зборот “пет”.

#### Член 23

Во членот 44 став 2 пред зборовите: “прво одделение” се додаваат зборовите: “подготвителната година и”.

#### Член 24

Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи: “Основачот го утврдува реонот на основното училиште.”

#### Член 25

Во членот 47 зборот “Министерството” се заменува со зборовите: “Државниот просветен инспекторат”.

#### Член 26

Во членот 50 став 2 зборовите: “пречки во развојот” се заменуваат со зборовите: “посебни потреби”.

#### Член 27

Во членот 51 став 3 во вториот ред по зборот “описно” се става точка, а зборовите: “во училиштата во кои е воведено описно оценување” се бришат.

Ставот 4 се менува и гласи:

“Концепцијата за описно оценување ја донесува министерот по предлог на Бирото.”

Ставот 6 се брише.

#### Член 28

Во членот 52 пред став 1 се додаваат два нови става 1 и 2, кои гласат:

“Учениците во подготвителната година не добиваат оценки.

Напредувањето на учениците во подготвителната година се следи и евидентира во досието на ученикот.”

Ставот 1 станува став 3.

#### Член 29

Во членот 62 ставот 4 се менува и гласи:

“Член на комисијата не може да биде наставникот кој ја предложил оценката.”

#### Член 30

Во членот 64 став 2 се брише.

#### Член 31

По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:

#### “Член 64-а

Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот.”

#### Член 32

Членот 66 се менува и гласи:

“Воспитно-образовната дејност во основното образование ја остваруваат наставници, стручни соработници (педагог, психолог, социолог, дефектолог, библиотекар) и воспитувачи.

Воспитувач во подготвителната година може да биде лице со завршено соодветно високо или више образование.

Наставник во одделенска настава може да биде лице со завршено соодветно високо образование.

Наставник по предметна настава може да биде лице кое завршило соодветна еднопредметна или двопредметна група на образование на наставници на факултет, висока школа, Факултетот за ликовна уметност и Факултетот за музичка уметност.

Наставници по ликовно образование и музичко образование можат да бидат и лица со завршени други оддели и стекната педагошко-психолошка и методска група предмети на Факултетот за ликовна уметност и Факултетот за музичка уметност.

Наставници за предметите за кои наставата се изведува на странски јазик можат да бидат и лица странски државјани кои имаат соодветен вид на образование и го познаваат јазикот на кој се изведува наставата, за што согласност дава Министерството.

Наставници во основното образование можат да бидат лица кои завршиле соодветни додипломски студии на факултет и се стекнале со звањето “Bachelor”.

Наставници во основното образование можат да бидат и лица кои завршиле додипломски студии на факултет, се стекнале со звањето “Bachelor” и со педагошко-психолошка и методска подготовка на соодветни факултети.

Наставник во одделенска настава за ученици со посебни потреби може да биде лице со завршени студии по дефектологија.

Наставник по предметна настава за ученици со посебни потреби во физичкиот развој може да биде лице кое ги исполнува условите од ставот 4 на овој член.

Наставник по предметна настава за ученици со посебни потреби во психичкиот развој може да биде лице со завршени студии по дефектологија.

Лице кое ги исполнува условите за наставник во одделенска настава, наставник по предметна настава, педагог и психолог може да биде воспитувач во ученички дом.

Стручен соработник во основното училиште (педагог, психолог, социолог и дефектолог) може да биде лице со соодветно високо образование.

Библиотекар може да биде лице кое ги исполнува условите за наставник во одделенска настава и наставник по предметна настава.

Видот и степенот на стручната подготовка на лицата кои остваруваат воспитно-образовна дејност се утврдуваат со Норматив за наставен кадар, што го донесува министерот.”

#### Член 33

Во членот 67 став 1 зборот “учител” се брише, а зборовите: “стручен работник” се заменуваат со зборовите: “стручен соработник”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Лицата од ставот 1 на овој член во паралелките во кои наставата се изведува на јазик различен од македонскиот јазик, освен наставниците по предметот македонски јазик треба да го познаваат и јазикот и писмото на кој се изведува наставата.”

Ставот 3 се брише.

Ставот 4 станува став 3.

#### Член 34

Во членот 68 став 1 зборот “Учителот” се брише.

Во ставовите 1 и 4 зборовите: “стручен работник” се заменуваат со зборовите: “стручен соработник”.

#### Член 35

Во членот 69 зборовите: “Учителот и наставникот” се заменуваат со зборот “Наставниците”.

#### Член 36

Во членот 70 став 1 зборот “учители” се брише, а зборовите: “стручни работници” се заменуваат со зборовите: “стручни соработници”.

#### Член 37

Во членот 71 зборот “Учителите” се брише, а зборовите: “стручни работници” се заменуваат со зборовите: “стручни соработници”.

#### Член 38

Во членот 72 став 1 зборот “Учител” се брише, а зборовите: “стручен работник” се заменуваат со зборовите: “стручен соработник”.

#### Член 39

Во членот 73 став 1 зборот “учителите” се брише, а зборовите: “стручните работници” се заменуваат со зборовите: “стручните соработници”.

## Член 40

Во членот 74 став 1 зборот “учителите” се брише, зборовите: “стручните работници” се заменуваат со зборовите: “стручните соработници”, а зборот “втора” се заменува со зборот “четврта”.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: “училишниот одбор” се заменуваат со зборот “Министерството”.

Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи:

“Поблиски прописи за условите, начинот на оценувањето, оцената за работа, видот и стекнувањето на звањата донесува министерот.”

## Член 41

Во членот 75 став 1 зборот “учителите” се брише, а зборовите: “стручни работници” се заменуваат со зборовите: “стручни соработници”.

## Член 42

Во членот 76 став 1 зборот “специјалистички” се брише, а по зборовите: “до почетокот на учебната година” точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “на секои три години”.

## Член 43

Во членот 77 став 1 зборот “учител” се брише, а зборовите: “стручен работник” се заменуваат со зборовите: “стручен соработник”.

## Член 44

Во членот 79 став 1 зборот “учителите” се брише, а зборовите: “стручните работници” се заменуваат со зборовите: “стручните соработници”.

## Член 45

Во членот 80 став 1 по зборот “учебници” точката се брише и се додаваат зборовите: “и наставни помагала”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик различен од македонскиот јазик употребуваат учебници на јазикот на соодветната заедница.”

## Член 46

Членот 80-а се менува и гласи:

“Учебникот се изработува согласно со Наставниот план и програма за соодветното одделение и предмет и Концепцијата за учебник што, на предлог од Бирото, ја донесува министерот.”

## Член 47

Во членот 80-в по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“На конкурсот можат да учествуваат и издавачи од други држави кои се регистрирани за вршење на издавачка дејност во матичната држава.”

## Член 48

Членот 80-ѓ се менува и гласи:

“Министерот формира комисија за стручно вреднување на ракописи на учебник за соодветното одделение и предмет, согласно со методологијата што ја изработува Бирото, а ја донесува министерот.

Педагошката служба, врз основа на рецензираните ракописи за учебник, стручното мислење на Бирото за усогласеноста на ракописот за учебник со концепцијата за учебник и наставните планови и програми и стручното мислење на комисијата за вреднување на ракописи на учебник, на министерот му предлага ракопис на учебник за одобрување и употреба.

Решението за одобрување и употреба на учебникот го донесува министерот.

Против решението на министерот, во рок од 15 дена од денот на приемот може да се поднесе жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

По конечното на решението за одобрување и употреба на учебникот, Министерството го објавува решението во “Службен весник на Република Македонија”.

## Член 49

Во членот 80-е зборовите: “на два или повеќе” се заменуваат со зборовите: “до три”.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“За употреба на учебникот во основното училиште одлучува наставничкиот совет, по доставен образложен писмен предлог од стручниот актив по соодветниот наставен предмет.”

## Член 50

Членот 80-з се менува и гласи:

“По измените и дополнувањата на наставните планови и програми, Министерството може да објави конкурс за издавање на нов учебник по соодветниот предмет.

За перманентно унапредување на квалитетот и осовременување на одобрениот учебник, после пет години од првото издание, Министерството може да објави нов конкурс.

Министерот, по извршена анализа од стручна комисија, може да повлече од употреба одобрен учебник.

Стручната комисија од ставот 3 на овој член ја формира министерот.”

## Член 51

Во членот 80-с зборовите: “Педагошката служба” се заменуваат со зборот “Бирото”.

## Член 52

Во членот 80-и став 1 по зборот “учебници” се става точка, а зборовите: “за посебните училишта” се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Министерството, по предлог на комисија формирана од министерот, дава согласност за употреба на стручна литература, списанија и публикации кои имаат придонес во развојот на воспитанието и образованието.”

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот “публикации” се става точка, а зборовите: “кои имаат придонес во развојот на воспитанието и образованието” се бришат.

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “од ставот 2” се заменуваат со зборовите: “од ставот 3”.

## Член 53

Во членот 80-ј точката 8 се брише.

Точките 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 8, 9, 10 и 11.

## Член 54

Во членот 81 кој станува член 82 ставот 2 се менува и гласи:

“За учениците, припадници на заедниците кои наставата ја следат на јазик различен од македонскиот јазик, педагошката документација се води и издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на кој се изведува наставата.”

## Член 55

Членот 82 станува член 81.

## Член 56

Во членот 93 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Против решението за одбивање на нострификацијата, односно еквиваленцијата, може да се изјави жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.”

## Член 57

Членот 96 се менува и гласи:

“Орган на управување во основното училиште е училишниот одбор.

Училишниот одбор во малите основни училишта е составен од седум члена и тоа: двајца претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите, двајца претставници од родителите, односно старателите на учениците, еден претставник од Министерството и двајца претставници од основачот.

Училишниот одбор во големите основни училишта е составен од девет члена и тоа: тројца претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите, тројца претставници од родителите, односно старателите на учениците, еден претставник од Министерството и двајца претставници од основачот.

Мали училишта се оние кои имаат до 24 паралелки, а големи училишта се оние кои имаат над 24 паралелки.

Претставниците од родителите, односно старателите на учениците, од основачот и од Министерството не можат да бидат именувани од редот на вработените во училиштето.

Претставниците на основачот ги именува и разрешува советот на општината, претставниците од родителите, односно старателите на учениците ги именува и разрешува советот на родителите, претставникот од Министерството го именува и разрешува министерот, а претставниците на наставниците, стручните соработници и воспитувачите ги именува и разрешува наставничкиот совет на училиштето.

Членовите на одборот освен претставниците од родителите, односно старателите на учениците, се именуваат за период од четири години со можност за повторен избор.

Претставниците од родителите, односно старателите на учениците во училишниот одбор се именуваат за периодот до завршување на основното образование на нивното дете.

Училишниот одбор од редот на своите членови избира претседател.

Одлука на училишниот одбор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на одборот.”

#### Член 58

Членот 97 се менува и гласи:

“Училишниот одбор:

- донесува статут на основното училиште;
- предлага годишна програма за работа и извештај за работа на основното училиште до советот на општината;
- предлага финансиски план до основачот;
- предлага завршна сметка до основачот;
- објавува јавен оглас за избор на директор на основно училиште;
- врши интервју со кандидатите за директор;
- предлага на градоначалникот на општината еден кандидат од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за избор на директор;
- дава мислење до директорот за избор на наставниците, стручните соработници и воспитувачите;
- поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на лицата од членот 75 став 1 на овој закон;
- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во основното училиште;
- одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици и
- разгледува и други прашања утврдени со статутот на основното училиште.”

#### Член 59

Членот 98 се менува и гласи:

“Директорот е раководен орган на основното училиште и е одговорен за законитоста во работата и за материјално-финансиското работење на училиштето.

За директор на основно училиште се избира лице кое покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува и условите за наставник, педагог или психолог во основно училиште, има најмалку пет години работно искуство во установа за воспитно-образовна работа верифицирана од Министерството и положен испит за директор.

По исклучок, доколку нема пријавено кандидат со положен испит за директор, за директор може да биде избрано и лице кое не положило испит за директор, но е должно истиот да го положи во рок од една година од денот на изборот за директор.

Доколку избраниот директор не го положи испитот за директор во рокот утврден во ставот 3 на овој член, му престанува мандатот на директор.

Испитот за директор од ставот 2 на овој член се полага пред стручна комисија формирана од министерот составена од претставници на стручните органи на Министерството и универзитетите.

Стручната комисија на кандидатот што го положил испитот му издава уверение за положен испит за директор.

Мандатот на членовите на комисијата од ставот 5 на овој член е две години со право на уште еден избор.

Програмата за полагање на испит за директор ја донесува министерот, на предлог на комисијата од ставот 5 на овој член.

Мандатот на директорот трае четири години.

Директорот на основното училиште го избира и разрешува градоначалникот на општината, согласно со овој закон.

Постапката и начинот на полагањето на испитот за директор, како и формата и содржината на уверението, со посебен акт ги пропишува министерот.”

#### Член 60

По членот 98 се додава нов член 98-а, кој гласи :

#### “Член 98-а

Градоначалникот три месеца пред истекот на мандатот на постојниот директор, донесува одлука училишниот одбор да објави јавен оглас за избор на директор.

Во објавениот јавен оглас во јавните гласила се утврдуваат условите кои треба да ги исполнува кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши изборот.

Пријавените кандидати ги доставуваат потребните документи согласно со огласот до училишниот одбор.

Пристигнатите документи ги прегледува тричлена комисија избрана од училишниот одбор чија надлежност се утврдува со статутот на училиштето.

Комисијата е должна во рок од пет дена по завршувањето на огласот да ги разгледа пристигнатите документи.

На кандидатите кои не ги исполнуваат условите предвидени во огласот им се враќаат документите со образложение.

Училишниот одбор може да побара дополнителни документи од кандидатите кои ги исполнуваат условите согласно со одредбите во статутот на училиштето.

Училишниот одбор и претставникот од Бирото вршат интервју со кандидатите кои ги исполнуваат условите.

Училишниот одбор, во рок од седум дена од денот на извршениот разговор со кандидатите, на градоначалникот на општината му предлага еден кандидат за избор на директор.

Градоначалникот во рок од 15 дена од денот на добивање на предлогот избира директор.

Доколку градоначалникот во рокот утврден во ставот 10 од овој член не избере директор, должен е во рок од три дена да го известува училишниот одбор.

Училишниот одбор во рок од седум дена од денот на приемот на известувањето од ставот 11 на овој член, на градоначалникот на општината му предлага еден кандидат за избор на директор.

Градоначалникот е должен во рок од пет дена од денот на добивање на предлогот да го избере кандидатот предложен од училишниот одбор.

Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката на градоначалникот, имаат право на жалба во однос на спроведувањето на постапката за избор на директор на Второстепената комисија на Владата на Република Македонија надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.

Против одлуката на Комисијата од ставот 14 на овој член кандидатот има право на тужба до надлежниот основен суд.”

## Член 61

Во членот 99 став 2 алинеи 3, 4 и 5 зборот “учители” се брише, зборовите: “стручни работници” се заменуваат со зборовите: “стручни соработници”, а по зборот “воспитувачи” се додаваат зборовите: “и друг административно-технички кадар”.

Во алинејата 6 по зборот “Бирото” се става запирка, а зборовите: “за развој на образованието” се заменуваат со зборовите: “училишниот одбор и основачот”.

Алинејата 8 се менува и гласи:

“- поднесува извештај за реализација на годишната програма врз основа на стандарди утврдени од Министерството до основачот и Министерството и”.

## Член 62

Во членот 100 алинејата 6 се менува и гласи:

“- ако дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот финансиски план на училиштето;”.

## Член 63

По членот 100 се додаваат два нови члена 100-а и 100-б, кои гласат:

## “Член 100-а

Доколку постојат одредени сознанија за постапување на директорот согласно со одредбите од членот 100 алинеи 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, училишниот одбор свикува седница на која се донесува заклучок во писмена форма кој се доставува до директорот.

Директорот има право во рок од седум дена од денот на приемот на заклучокот од ставот 1 на овој член, писмено да се изјасни за наводите во заклучокот.

Доколку училишниот одбор не го прифати изјаснувањето на директорот, свикува седница во рок од три дена и во присуство на претставник од Државниот просветен инспекторат врши интервјуирање на директорот. Претставникот од Бирото дава мислење за оправданоста на разрешувањето на директорот.

Доколку училишниот одбор оцени дека е неопходно, во рок од седум дена доставува предлог за разрешување на директорот до градоначалникот.

Градоначалникот е должен во рок од седум дена од денот на добивањето на предлогот од училишниот одбор да го разреши директорот.

Разрешениот директор, во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката на градоначалникот, има право на жалба во однос на спроведување на постапката за разрешување на Второстепената комисија на Владата на Република Македонија надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.

Против одлуката на Комисијата од ставот 6 на овој член кандидатот има право на тужба до надлежниот основен суд.

## Член 100-б

Градоначалникот, во рок од три дена од денот на разрешувањето на директорот, именува вршител на должноста на директор од редот на вработените во училиштето кој ги исполнува условите за директор.

Вршителот на должноста директор ги врши работите до именување на нов директор, но не подолго од шест месеца од денот на неговото именување.”

## Член 64

Членот 100-а кој станува член 100-в се менува и гласи:

## “Член 100-в

Директорот кој повторно не е именуван на јавен оглас или е разрешен не по своја вина пред истекот на времето за кое е именуван се распоредува на работно место соодветно на неговата стручна подготовка во училишта на подрачјето на општината и во градот Скопје.”

## Член 65

Во членот 101 став 2 зборот “учители” се брише, а во ставовите 2 и 3 зборовите: “стручни работници” се заменуваат со зборовите: “стручни соработници”.

## Член 66

Членот 104 се менува и гласи:

“Средствата за финансирање на дејноста на основното образование се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, на начин и постапка утврдени со Законот за Буџетите на Република Македонија, Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Средствата од ставот 1 на овој член се распределуваат на општините по пат на блок дотации и наменски дотации согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите и Уредбата за методологијата за распределба на капиталните и наменските дотации утврдени во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Општината средствата од ставот 2 на овој член ги распределува на основните училишта на своето подрачје за обезбедување на реализација на воспитно-образовниот процес, во согласност со утврдените стандарди и нормативи.

Со уредбите од ставот 2 на овој член се уредува распределбата на средствата од блок дотацијата и од наменската дотација која се врши врз основа на формула и согласно со фазите за фискалната децентрализација утврдени во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Формулата од ставот 4 на овој член за распределба на средствата се изведува основно од бројот на учениците во основните училишта на своето подрачје.

Врз изведувањето на формулата може да имаат влијание и следниве објективни фактори: возраста на учениците, планот и програмите кои се реализираат во училиштето, типот на училишниот објект, локацијата на училиштето и друго.”

## Член 67

По членот 104 се додаваат два нови члена 104-а и 104-б, кои гласат:

## “Член 104-а

Општината може да ја дополни добиената блок дотација, односно наменска дотација за образование со средства од сопствени извори, освен за платите на вработените во училиштата.

## Член 104-б

Податоци од годишниот финансиски план и од завршната сметка на основните училишта, општината ги објавува во своето службено гласило. Министерството утврдува кои податоци ќе бидат објавени.”

## Член 68

Насловот на глава “Х. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ” се менува и гласи “Х. НАДЗОР”.

## Член 69

Членот 110 се менува и гласи:

“Инспекциски надзор во основното училиште вршат Државниот просветен инспекторат и овластени инспектори на општината на начин утврден со закон.”

## Член 70

По членот 111 се додаваат два нови члена 111-а и 111-б, кои гласат:

## “Член 111-а

При вршењето на надзорот над работата на организите на општината, Министерството ги врши следниве работи:

- ја следи законитоста на работата на организите на општината, презема мерки и активности и поднесува иницијативи за остварување на надлежностите на општината во согласност со овој закон;

- оценува дали организите на општината обезбедуваат надлежностите на општината да се извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со овој закон;

- им укажува на органите на општината на пречекувањето на нивните надлежности утврдени со овој закон и друг пропис и им предлага соодветни мерки за надминување на таквата состојба;

- укажува на определени материјални и процедурални недостатоци во работата на органите на општината кои би можеле да го оневозможат вршењето на работите од областа на основното образование од локално значење;

- дава препораки за доследно спроведување на надлежностите на општината во рамките на овој закон на барање на органите на општината;

- го следи навременото донесување на прописите на општината предвидени со овој закон;

- ја следи законитоста на решенијата што градоначалникот ги донесува во решавањето на поединечните права, обврски и интереси на физичките и правните лица и презема мерки во согласност со овој закон;

- дава мислење и стручна помош по предлогот на прописите на општината предвидени со овој закон, на барање на органите на општината;

- го следи остварувањето на јавноста на работата на органите на општината во остварувањето на нивните надлежности утврдени со овој закон, а особено од аспект на редовно, навремено, вистинито и потполно известување на граѓаните во согласност со закон;

- го следи остварувањето на претходниот надзор на прописите на општината и

- навремено ги известува органите на општината за констатираните состојби во нивната работа и за преземените мерки при вршењето на надзорот.

#### Член 111-б

Доколку и покрај укажувањата и преземените мерки и активности, органите на општината не го обезбедат извршувањето на работите кои со закон се утврдени како нејзина надлежност и за чие извршување е одговорна општината, по сила на овој закон и се одзема вршењето на соодветната надлежност.

Вршењето на одземените работи го презема Министерството, но најмногу до една година од денот на нивното преземање.

Министерството вршењето на работите од надлежност на општината, ги врши во име и за сметка на општината.

За одземањето на работите од ставот 1 на овој член се известува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансиите."

#### Член 71

Во членот 112 став 1 алинеја 2 по зборот "образование" се додаваат зборовите: "и се истакнат партиски и верски обележја".

Во алинејата 4 зборовите: "добиена согласност од Министерството" се заменуваат со зборовите: "одлука на основачот".

Во алинејата 8 зборот "Министерството" се заменува со зборот "основачот".

Во алинејата 11 зборот "Министерството" се заменува со зборовите: "Државниот просветен инспекторат".

Во алинејата 13 зборовите: "(член 64 став 2)" се заменуваат со зборовите: "(член 64-а)".

Во алинејата 14 зборовите: "стручни работници" се заменуваат со зборовите: "стручни соработници".

Во ставот 3 алинеја 4 зборовите: "(член 64 став 2)" се заменуваат со зборовите: "(член 64-а)".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Со парична казна од ставот 2 на овој член ќе се казни директорот на основното училиште ако дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот финансиски план на училиштето."

Ставот 3 станува став 4, а ставот 4 станува став 5.

#### Член 72

По членот 113 се додава нов член 113-а, кој гласи:

##### "Член 113-а

Основачките права и обврски над постојните основни училишта ги презема општината од денот на конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).

Сопственоста на училишните објекти и имотот на основните училишта од ставот 1 на овој член, со одлука на Владата на Република Македонија ги презема општината од денот на конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004)."

#### Член 73

Во членот 118 став 1 зборот "Учителите" се брише, а зборовите: "стручните работници" се заменуваат со зборовите: "стручни соработници".

#### Член 74

Постојните забавишни групи во основните училишта продолжуваат да работат како групи за подготвителна година, започнувајќи од 1 септември 2005 година.

Групите на деца на возраст од шест до седум години опфатени во детските градинки продолжуваат да работат како групи за подготвителна година, започнувајќи од 1 септември 2005 година.

Групите од ставовите 1 и 2 на овој член ќе работат според Основите на програмата за воспитно-образовна работа за подготвителна година.

За групите од подготвителната година од ставот 2 на овој член средствата за работа се обезбедуваат од Министерството за труд и социјална политика заклучно со 31 август 2006 година.

Вработените воспитувачи во јавните детски градинки кои ќе работат во групи за подготвителна година од ставот 2 на овој член, од 1 септември 2006 година ги преземаат основните училишта на општината на чие подрачје се врши воспитно-образовната дејност, согласно со критериумите за утврдување на потребен број работници во дејноста на основното образование.

#### Член 75

Основните училишта ќе го воведат описното оценување од I до III одделение во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До воведување на описното оценување во рокот утврден во ставот 1 на овој член, оценувањето на учениците од I до III одделение ќе се врши согласно со одредбите на членот 51 ставови 2 и 3 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003).

#### Член 76

Постојните директори се должни во рок од една година од почетокот на примената на членот 60 од овој закон да положат испит за директор.

Доколку постојните директори не го положат испитот за директор во рокот утврден во ставот 1 на овој член, им престанува мандатот на директор.

#### Член 77

Постојниот наставен кадар со завршено више образование во одделенска настава и предметна настава и натаму ги вршат работите на работните места на кои се затекнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 78

Поблиските прописи предвидени со овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од една година по него-вото влегување во сила.

Програмата за полагање на испит за директор, посебниот акт за постапката и начинот на полагањето на испитот за директор, како и формата и содржината на уверението предвидени во членот 60 од овој закон, министерот ќе ги донесе во рок од шест месеца по влегувањето во сила на овој закон.

## Член 79

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Членовите 1, 22, 23 и 28 ќе се применуваат од 1 септември 2005 година, а членовите 6, 7 став 2, 9, 10, 11, 12, 19, 24, 57, 58, 59, 60, 61 став 3, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ставови 2 и 3 и 72 од овој закон ќе се применуваат од денот на конституирањето на советите на општините и на градот Скопје и изборот на градоначалниците на општините и градоначалникот на градот Скопје по спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за локалните избори (“Службен весник на Република Македонија” број 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004).

## L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN FILLOR

## Neni 1

Në Ligjin për arsimin fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 dhe 42/2003), neni 3 ndryshon si vijon:

“Arsimi fillor zgjat nëntë vjet.

Arsimi fillor është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët, sipas rregullit prej gjashtë deri më pesëmbëdhjetë vjet.

Arsimi i detyrueshëm fillor përfshin:

- vitin përgatitor;
- katër vjet mësim klasor, dhe
- katër vjet mësim lëndor”.

## Neni 2

Në nenin 4 paragrafi 2 fjalët “mund të” fshihen.

## Neni 3

Në nenin 5 fjalët “pengesa në zhvillimin fizik dhe psikik”, zëvendësohen me fjalët “nevoja të posaçme edukative-arsimore” (në tekstin e mëtejme: nevoja të posaçme) dhe fjala “pengesa” zëvendësohet me fjalën “nevojat e posaçme”.

## Neni 4

Në nenin 8 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Për pjesëtarët e bashkësive, të cilët përcjellin mësim në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte dhe alfabeti i saj cirilik, puna edukative-arsimore zhvillohet në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë përkatëse, në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj”.

## Neni 5

Në nenin 13 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

“Në shkollën fillore ndalohet vendosja e shenjave partiake dhe fetare”.

## Neni 6

Neni 15 ndryshon si vijon:

“Shkollë fillore si institucion publik themelon komuna.

Këshilli i komunës merr vendim për themelimin e shkollës fillore, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”

## Neni 7

Në nenin 16 paragrafi 1 alineja 3 fjala “pedagogjike” zëvendësohet me fjalët “normave të përcaktuara dhe”.

Në paragrafin 2 fjalët “pas pëlqimit paraprak të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e mëtejme: Ministria)” zëvendësohen me fjalët “me vendimin e këshillit të komunës (në tekstin e mëtejme: themeluesi).”

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

“Normat dhe standardet nga paragrafi 1 i këtij neni i nxjerr ministri i cili udhëheq me Ministrinë kompetente për kryerjen e punëve nga lëmi i arsimit (në tekstin e mëtejme: ministri), me propozimin e Byrosë për zhvillimin e arsimit (në tekstin e mëtejme: Byroja)”.

## Neni 8

Në nenin 18 paragrafi 3 pas fjalës “ministri” veheet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

## Neni 9

Neni 19 ndryshon si vijon:

“Ministria mban regjistër të shkollave fillore të themeluara në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Çdo komunë për rajonin e vet mban regjistër të shkollave fillore dhe për këtë i paraqet të dhëna Ministrisë.

Përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni i përcakton ministri”.

## Neni 10

Në nenin 20 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Shkolla rajonale organizohet në vendbanim me numër të vogël të nxënësve, për çka vendos themeluesi, pas pëlqimit paraprak të Ministrisë”.

## Neni 11

Në nenin 21 paragrafi 2 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët “themeluesi, e me pajtimin paraprak të Ministrisë”.

## Neni 12

Në nenin 22 paragrafi 2 fjalët “Ministria është e obliguar” zëvendësohen me fjalët “themeluesi është i obliguar”.

Në paragrafin 3 fjala “regjistri” zëvendësohet me fjalën “regjistrat”.

Në paragrafin 4 pas fjalëve “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” shtohen fjalët “edhe fletorja zyrtare e komunës”.

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5 si vijon:

“Themeluesi, pas nxjertjes së aktit për pushimin me punë të shkollës fillore, në afat prej tri ditësh e njofton gjykatën regjistruuese kompetente për fshirjen nga regjistri gjyqësor.”

## Neni 13

Në nenin 24 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Me programet mësimore rregullohen qëllimet, lëmenjtë mësimorë, temat dhe përmbajtjet, standardet arsimore dhe profili i arsimitarit i cili e realizon programin mësimor”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

“Programet mësimore përpilohen sipas modelit për programet të cilin e nxjerr ministri me propozimin e Byrosë. Në model përcaktohet edhe fleksibiliteti në realizimin e lëmenjve dhe temave mësimore”.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

## Neni 14

Në nenin 25 paragrafi 1 alineja 1 fjalët “pengesa në zhvillimin fizik dhe psikik”, zëvendësohen me fjalët “nevoja të posaçme”.

## Neni 15

Në nenin 26 paragrafi 1 fjalët “me propozimin e Shërbimit pedagogjik” fshihen.

Në paragrafin 2 pas fjalës “përcjellja” shtohen fjalët: “edhe vlerësimi”, ndërsa pas lidhëses “dhe” fjala “vlerësim” fshihet.



## Neni 16

Neni 27 ndryshon si vijon:

“Rregulla më të përafërta për kriteret dhe mënyrën e realizimit të arsimit fillor të nxënësve me nevoja të posaçme, arsimit fillor muzikor dhe të baletit dhe arsimit fillor të të moshuarve, nxjerr ministri me propozimin e Byrosë.

## Neni 17

Në nenin 31 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Me përjashtim, mësimi mund të realizohet edhe me kohëzgjatje të shkurtuar, por jo më pak se 100 ditë mësimore, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Ministria, sipas programit të posaçëm mësimor”.

## Neni 18

Pas nenit 31 shtohet neni i ri 31-a si vijon:

## Neni 31-a

“Puna edukative-arsimore nuk guxon të ndërpritet gjatë vitit mësimor, përveç për gjendje të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi dhe tjetër), për çka vendos themeluesi, e në pajtim me Ministrinë.

Në rast të ndërpritis së punës edukative-arsimore në shkollën fillore, sigurohen kushte minimale për punë, të cilat përcaktohen me Udhëzimin të cilin e miraton ministri”.

## Neni 19

Në nenin 33 paragrafi 3 nenin 34 paragrafi 2 dhe nenin 35 paragrafi 2 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët “themeluesi, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Ministria”.

## Neni 20

Në nenin 36 numri “45” zëvendësohet me numrin “40”.

## Neni 21

Në nenin 38 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Pjesëtarët e bashkësive të cilët përcjellin mësim në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, e kremtojnë ditën tradicionale të arsimit të bashkësisë përkatëse me manifestime kulturore dhe tjera”.

## Neni 22

Në nenin 43 paragrafi 1 fjalët “klasa e parë” zëvendësohen me fjalët “viti përgatitor i arsimit të detyruar fillor (në tekstin e mëtejme: viti përgatitor)”, ndërsa fjala “shtatë” zëvendësohet me fjalën “gjashtë”.

Në paragrafin 3 fjalët “klasa e parë” zëvendësohen me fjalët “viti përgatitor”, ndërsa fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën “pesë”.

## Neni 23

Në nenin 44 paragrafi 2 para fjalëve “klasa e parë” shtohet fjalët “viti përgatitor dhe”.

## Neni 24

Neni 45 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Themeluesi e cakton rajonin e shkollës fillore”.

## Neni 25

Në nenin 47 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët “Inspektorati shtetëror i arsimit”.

## Neni 26

Në nenin 50 paragrafi 2 fjalët “pengesa në zhvillim” zëvendësohen me fjalët “nevoja të posaçme”.

## Neni 27

Në nenin 51 paragrafi 3 në rreshtin e dytë pas fjalës “me përshkrim” vëhet pikë, ndërsa fjalët “në shkollat ku zbatohet nota me përshkrim” fshihen.

Paragrafi 4 ndryshon si vijon;

“Konceptin për notën me përshkrim e miraton ministri me propozimin e Byrosë”.

Paragrafi 6 fshihet.

## Neni 28

Në nenin 52 para paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 1 dhe 2 si vijojnë:

“Nxënësit në vitin përgatitor nuk marrin nota.

Përparimi i nxënësve në vitin përgatitor përcillet dhe evidentohet në dosjen e nxënësit.”

Paragrafi 1 bëhet paragrafi 3.

## Neni 29

Në nenin 62 paragrafi 4 ndryshon si vijon:

“Anëtar i komisionit nuk mund të jetë arsimtari i cili e ka propozuar notën.”

## Neni 30

Në nenin 64 paragrafi 2 fshihet.

## Neni 31

Pas nenit 64 shtohet neni i ri 64-a si vijon:

## “Neni 64-a

“Ndalohet keqtrajtimi trupor dhe psikik i nxënësit”.

## Neni 32

Neni 66 ndryshon si vijon:

“Veprimtarinë edukative-arsimore në arsimin fillor e realizojnë arsimtarë, bashkëpunëtorë profesionalë (pedagog, psikolog, sociolog, defektolog, bibliotekar) dhe edukatorë.

Eduikator në vitin përgatitor mund të jetë person me arsim të kryer përkatës sipëror ose të lartë.

Arsimtar i mësimi klasor mund të jetë personi me arsim të kryer përkatës sipëror.

Arsimtar i mësimi lëndor mund të jetë personi i cili e ka kryer grupin përkatës njëlëndor ose dylëndor të grupit të arsimit të arsimtarëve në fakultet, shkollë sipërore, Fakultet të artit figurativ dhe Fakultet të artit muzikor.

Arsimtarë të arsimit figurativ dhe arsimit muzikor mund të jenë edhe persona me seksione tjera të kryera dhe grupe të lëndëve pedagogjike-psikologjike dhe metodike të fituara në fakultetin e artit figurativ dhe në fakultetin e artit muzikor.

Arsimtarë të lëndëve për të cilat mësimi realizohet në gjuhë të huaj, mund të jenë edhe persona shtetas të huaj, të cilët kanë llojin përkatës të arsimit, e njohin gjuhën në të cilën realizohet mësimi, për çka pajtim jep Ministria.

Arsimtarë në arsimin fillor mund të jenë persona të cilët kanë kryer studime përkatëse paradiplome në fakultet dhe kanë fituar titullin “Bachelor”.

Arsimtarë në arsimin fillor mund të jenë edhe persona të cilët kanë kryer studime paradiplome në fakultet, kanë fituar titullin “Bachelor” dhe me përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe metodike në fakultetet përkatëse.

Arsimtar i mësimi klasor për nxënës me nevoja të posaçme, mund të jetë person me studime të kryera të defektologjisë.

Arsimtar i mësimi lëndor për nxënës me nevoja të posaçme në zhvillimin fizik, mund të jetë person i cili i plotëson kushtet nga paragrafi 4 i këtij neni.

Arsimtar i mësimi lëndor për nxënës me nevoja të posaçme në zhvillimin psikik, mund të jetë personi me studime të kryera të defektologjisë.

Personi i cili i plotëson kushtet për arsimtar në mësimin klasor, arsimtar në mësimin lëndor, pedagog dhe psikolog, mund të jetë edukator në konvikt të nxënësve.

Bashkëpunëtor profesional në shkollën fillore (pedagog, psikolog, sociolog dhe defektolog) mund të jetë personi me arsim përkatës sipëror.

Bibliotekar mund të jetë personi i cili i plotëson kushtet për arsimtar në mësimin klasor dhe arsimtar në mësimin lëndor.

Lloji dhe shkalla e përgatitjes profesionale e personave të cilët realizojnë veprimtari edukative-arsimore, përcaktohet me Normën për kuadër mësimor, të cilën e miraton ministri.”

## Neni 33

Në nenin 67 paragrafi 1 fjala "mësues" fshihet dhe fjalët: "punëtor profesional" zëvendësohen me fjalët: "bashkëpunëtor profesional".

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Personat nga paragrafi 1 i këtij neni në paralelet ku mësimi zhvillohet në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, përveç arsimtarëve të lëndës së gjuhës maqedonishte, duhet ta njohin edhe gjuhën dhe alfabetin në të cilën zhvillohet mësimi."

Paragrafi 3 fshihet.

Paragrafi 4 bëhet paragraf 3.

## Neni 34

Në nenin 68, paragrafi 1 fjala "Mësuesi" fshihet.

Në paragrafët 1 dhe 4 fjalët "punëtor profesional" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtor profesional".

## Neni 35

Në nenin 69 fjalët: "Mësuesi dhe arsimtari" zëvendësohen me fjalën "Arsimtarët".

## Neni 36

Në nenin 70 paragrafi 1 fjala "mësues" fshihet dhe fjalët "punëtorë profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorë profesionalë".

## Neni 37

Në nenin 71 fjala "Mësuesit" fshihet dhe fjalët "punëtorë profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorë profesionalë".

## Neni 38

Në nenin 72 paragrafi 1 fjala "Mësues" fshihet dhe fjalët "punëtor profesional" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtor profesional".

## Neni 39

Në nenin 73 paragrafi 1 fjala "mësuesit" fshihet dhe fjalët "punëtorët profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorët profesionalë".

## Neni 40

Në nenin 74 paragrafi 1 fjala "mësuesit" fshihet, fjalët "punëtorët profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorët profesionalë" dhe fjala "e dyta" zëvendësohet me fjalën "e katërta".

Paragrafi 2 fshihet.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 2.

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3 fjalët "këshilli shkollor" zëvendësohen me fjalën "Ministria".

Paragrafi 5 i cili bëhet paragraf 4 ndryshon si vijon:

"Rregulla më të përafërta për kushtet, mënyrën e notimit, notën për punën, llojin dhe fitimin e titujve, nxjerr ministri".

## Neni 41

Në nenin 75 paragrafi 1 fjala "mësuesit" fshihet dhe fjalët "punëtorët profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorët profesionalë".

## Neni 42

Në nenin 76 paragrafi 1 fjala "specialistik" fshihet, ndërsa pas fjalëve "deri në fillimin e vitit shkollor" pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët "çdo tri vjet".

## Neni 43

Në nenin 77 paragrafi 1 fjala "mësues" fshihet dhe fjalët "punëtor profesional" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtor profesional".

## Neni 44

Në nenin 79 paragrafi 1 fjala "mësuesit" fshihet dhe fjalët "punëtorët profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorët profesionalë".

## Neni 45

Në nenin 80 paragrafi 1 pas fjalës "tekste mësimore" pika fshihet dhe shtohen fjalët "edhe mjete ndihmëse mësimore".

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Pjesëtarët e bashkësive të cilët mësimin e përcjellin në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, përdorin tekste mësimore në gjuhën e bashkësisë përkatëse."

## Neni 46

Neni 80-a ndryshon si vijon:

"Teksti mësimor përpilohet në pajtim me Planin dhe programin mësimor për klasën dhe lëndën përkatëse dhe Konceptin për tekst mësimor që me propozimin e Byrosë e miraton ministri".

## Neni 47

Në nenin 80-v pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Në konkurs mund të marrin pjesë edhe botues nga shtetet tjera, të cilët janë të regjistruar për kryerje të veprimtarisë botuese në shtetin amë."

## Neni 48

Neni 80-gj ndryshon si vijon:

"Ministri formon komision për vlerësimin profesional të dorëshkrimeve të tekstit mësimor për klasën dhe lëndën përkatëse, në pajtim me metodologjinë të cilën e përpilon Byroja, ndërsa e miraton ministri.

Shërbimi Pedagogjik, në bazë të dorëshkrimeve të recenzuara për tekst mësimor, mendimit profesional të Byrosë për harmonizimin e dorëshkrimit për tekst mësimor me konceptin për tekst mësimor dhe planet dhe programet mësimore dhe mendimit profesional të komisionit për vlerësimin e dorëshkrimeve për tekste mësimore, i propozon ministrit dorëshkrimin e tekstit mësimor për miratim dhe përdorim.

Vendimin për miratimin dhe përdorimin e tekstit mësimor e merr ministri.

Kundër vendimit të ministrit, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, mund t'i paraqitet ankesë komisionit përkatës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Pas fuqiplotshmërisë së vendimit për miratim dhe përdorim të tekstit mësimor, Ministria e shpall vendimin në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## Neni 49

Në nenin 80-e fjalët "në dy ose më shumë" zëvendësohen me fjalët: "deri më tri".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Për përdorimin e tekstit mësimor në shkollën fillore, vendos këshilli i arsimtarëve, pas paraqitjes me shkrim të propozimit të arsyetuar nga aktiviteti profesional i lëndës mësimore përkatëse."

## Neni 50

Neni 80-z ndryshon si vijon:

"Pas ndryshimeve dhe plotësimeve të planeve dhe programeve mësimore, Ministria mund të shpallë konkurs për botimin e tekstit të ri mësimor për lëndën përkatëse.

Për përparimin e përhershëm të cilësisë dhe modernizimin e tekstit të miratuar mësimor, pas pesë vjetësh të botimit të parë, Ministria mund të shpallë konkurs të ri.

Ministri, pas analizës së bërë nga komisioni profesional, mund ta tërheqë nga përdorimi tekstin e miratuar mësimor.

Komisionin profesional nga paragrafi 3 i këtij neni e formon ministri."

## Neni 51

Në nenin 80-x fjalët "Shërbimi pedagogjik" zëvendësohen me fjalët "Byroja".

## Neni 52

Në nenin 80-i paragrafi 1 pas fjalës "tekste mësimore" veheh pikë, ndërsa fjalët "për shkollat e posaçme" fshihen.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Ministria, me propozimin e komisionit të formuar nga ministri jep pajtim për përdorimin e literaturës profesionale, revistave dhe publikimeve, të cilat kanë kontribut në zhvillimin e edukimit dhe arsimit."

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragrafi 3 pas fjalës "publikime" vehet pikë, ndërsa fjalët "të cilat kanë kontribut në zhvillimin e edukimit dhe arsimit" fshihen.

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 fjalët "nga paragrafi 2" zëvendësohen me fjalët "nga paragrafi 3".

Neni 53

Në nenin 80-j pika 8 fshihet.

Pikat 9, 10, 11 dhe 12 bëhen pika 8, 9, 10 dhe 11.

Neni 54

Në nenin 81 i cili bëhet neni 82 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Për nxënësit, pjesëtarë të bashkësive të cilët mësimin e përcjellin në gjuhë që ndryshon nga gjuha maqedonishte, dokumentacioni pedagogjik mbahet dhe lëshohet në gjuhën maqedonishte dhe alfabetin e tij cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin në të cilën mbahet mësimi".

Neni 55

Neni 82 bëhet neni 81.

Neni 56

Në nenin 93 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Kundër vendimit për refuzimin e nostrifikimit përkatësisht ekuivalencës, mund t'i paraqitet ankesë komisionit kompetent të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë."

Neni 57

Neni 96 ndryshon si vijon:

"Organi drejtues në shkollën fillore është këshilli i shkollës.

Këshilli i shkollës në shkollat e vogla fillore përbëhet prej shtatë anëtarëve dhe atë: dy përfaqësues nga arsimtarët, bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët, dy përfaqësues nga prindërit përkatësisht kujdestarët e nxënësve, një përfaqësues nga Ministria dhe dy përfaqësues nga themeluesi.

Këshilli i shkollës në shkollat e mëdha fillore përbëhet prej nëntë anëtarëve dhe atë: tre përfaqësues nga arsimtarët, bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët, tre përfaqësues nga prindërit përkatësisht kujdestarët e nxënësve, një përfaqësues nga Ministria dhe dy përfaqësues nga themeluesi.

Shkolla të vogla janë ato të cilat kanë deri më 24 paralele, ndërsa shkolla të mëdha janë ato të cilat kanë mbi 24 paralele.

Përfaqësuesit e prindërve përkatësisht kujdestarët e nxënësve, të themeluesit dhe të Ministrisë, nuk mund të emërohen nga radhët e të punësuarve në shkollë.

Përfaqësuesit e themeluesit i emëron dhe i shkarkon këshilli i komunës, përfaqësuesit e prindërve përkatësisht kujdestarët e nxënësve i emëron dhe i shkarkon këshilli i prindërve, përfaqësuesin e Ministrisë e emëron dhe e shkarkon ministri, ndërsa përfaqësuesit e arsimtarëve, bashkëpunëtorët profesionalë dhe edukatorët, i emëron dhe i shkarkon këshilli i arsimtarëve të shkollës.

Anëtarët e këshillit përpos përfaqësuesve nga prindërit, përkatësisht kujdestarët e nxënësve, emërohen për një periudhë prej katër vjetësh, me mundësi për rizgjidhje.

Përfaqësuesit nga prindërit, përkatësisht kujdestarët e nxënësve në këshillin e shkollës emërohen për periudhën deri në përfundimin e shkollimit ffillor të fëmijës së tyre.

Këshilli i shkollës nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh kryetar.

Vendimi i këshillit të shkollës merret me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të këshillit."

Neni 58

Neni 97 ndryshon si vijon:

"Këshilli i shkollës:

- nxjerr statutin e shkollës fillore;

- i propozon program vjetor pune dhe raport pune të shkollës fillore këshillit të komunës;

- i propozon plan financiar themeluesit;

- i propozon llogari përfundimtare themeluesit;

- boton shpallje publike për zgjedhje të drejtorit të shkollës fillore;

- bën intervistë me kandidatët për drejtor;

- i propozon prefektit të komunës një kandidat nga kandidatët e paraqitur në shpalljen publike të publikuar për zgjedhjen e drejtorit;

- i jep mendim drejtorit për zgjedhjen e asmtarëve, bashkëpunëtorëve profesionalë dhe edukatorëve;

- i paraqet propozim drejtorit për pushimin e marrëdhënies së punës të personave nga neni 75 paragrafi 1 i këtij ligji;

- vendos për kundërshtimet dhe ankesat e të punësuarve në shkollën fillore;

- vendos për ankesat e nxënësve, prindërve, përkatësisht kujdestarëve të nxënësve;

- shqyrton edhe çështje të tjera të përcaktuara me statutin e shkollës fillore."

Neni 59

Neni 98 ndryshon si vijon:

"Drejtori është organ udhëheqës i shkollës fillore dhe është përgjegjës për ligjshmërinë në punën dhe për punën materiale-financiare të shkollës.

Drejtor i shkollës fillore zgjedhet personi i cili përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, i plotëson edhe kushtet për arsimtar, pedagog ose psikolog në shkollën fillore, ka së paku pesë vjet përvojë pune në institucion për punë edukative-arsimore të verifikuar nga Ministria dhe provimin e dhënë për drejtor.

Me përjashtim, nëse nuk ka kandidat të paraqitur me provimin e dhënë për drejtor, drejtor mund të zgjedhet edhe personi i cili nuk e ka dhënë provimin për drejtor, por është i obliguar të njëjtin ta japë në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes për drejtor.

Në qoftë se drejtori i zgjedhur nuk e jep provimin për drejtor në afat të caktuar në paragrafin 3 të këtij neni, i pushon mandati i drejtorit.

Provimi për drejtor nga paragrafi 2 i këtij neni jepet para komisionit profesional të formuar nga ministri, i përbërë nga përfaqësuesit e organeve profesionale të Ministrisë dhe Universiteteve.

Komisioni profesional, kandidatit i cili e ka dhënë provimin i lëshon vërtetim për provimin e dhënë për drejtor.

Mandati i anëtarëve të komisionit nga paragrafi 5 i këtij neni është dy vjet me të drejtë edhe për një rizgjedhje.

Programin për dhënien e provimit për drejtor e miraton ministri, me propozimin e komisionit nga paragrafi 5 i këtij neni.

Kandidatit i cili do ta japë provimin për drejtor i lëshohet vërtetim.

Mandati i drejtorit zgjat katër vjet.

Drejtorin e shkollës fillore e zgjedh dhe e shkarkon kryetari i komunës, në pajtim me këtë ligj.

Procedurën dhe mënyrën e dhënies së provimit për drejtor, si edhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit, me akt të veçantë i rregullon ministri. "

Neni 60

Pas nenit 98 shtohet neni i ri 98-a, si vijon:

"Neni 98-a

Prefekti, tre muaj para skadimit të mandatit të drejtorit ekzistues, merr vendim që këshilli i shkollës të botojë shpallje publike për zgjedhjen e drejtorit.

Në shpalljen publike të publikuar në mjetet e informimit publik, përcaktohen kushtet të cilat duhet t'i plotësojë kandidati për drejtor, dokumentacioni i duhur, kohëzgjatja e shpalljes publike dhe afati në të cilin do të bëhet zgjidhja.

Kandidatët e paraqitur ia paraqesin dokumentet e duhura në pajtim me shpalljen këshillit të shkollës.

Dokumentet e arritura i kontrollon komisioni treanëtarësh i zgjedhur nga këshilli i shkollës, kompetenca e të cilit përcaktohet me statutin e shkollës.

Komisioni është i obliguar që në afat prej pesë ditësh pas mbarimit të shpalljes t'i shqyrtojë dokumentet e arritura.

Kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e parapara në shpallje, u kthehen dokumentet me arsytim.

Këshilli i shkollës mund të kërkojë dokumente plotësuese nga kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet, në pajtim me dispozitat e statutit të shkollës.

Këshillit i shkollës dhe përfaqësuesi i Byrosë bëjnë intervistë me kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet.

Këshilli i shkollës, në afat prej shtatë ditësh nga dita e bisedës së kryer me kandidatët, i propozon prefektit një kandidat për zgjedhjen e drejtorit.

Prefekti, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së propozimit, zgjedh drejtor.

Në qoftë se prefekti, në afatin e caktuar në paragrafin 10 të këtij neni nuk zgjedh drejtor, është i obliguar që në afat prej tri ditësh ta informojë këshillin e shkollës.

Këshilli i shkollës në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të lajmërimit nga paragrafi 11 i këtij neni, i propozon prefektit një kandidat për zgjedhjen e drejtorit.

Prefekti është i obliguar që në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të propozimit ta zgjedhë kandidatin e propozuar nga këshilli i shkollës.

Kandidatët të cilët nuk janë zgjedhur, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit të prefektit, kanë të drejtë ankese lidhur me zbatimin e procedurës për zgjedhjen e drejtorit, në Komisionin e shkollës së dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kompetent për zgjidhjen e çështjeve nga lëmi i marrëdhënieve të punës.

Kundër vendimit të Komisionit nga paragrafi 14 i këtij neni, kandidati ka të drejtë për padi në Gjykatën themelore kompetente."

#### Neni 61

Në nenin 99 paragrafi 2 në alinetë 3, 4 dhe 5, fjala "mësues" fshihet, fjalët "punëtorë profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorë profesionalë" dhe pas fjalës "edukatorë" shtohen fjalët "edhe kuadër tjetër administrativo-teknik".

Në alinenë 6 pas fjalës "Byroja" vehet presje, kurse fjalët "për zhvillimin e arsimit" zëvendësohen me fjalët: "këshilli i shkollës dhe themeluesi".

Alineja 8 ndryshon si vijon;

"- i paraqet raport për realizimin e programit vjetor në bazë të standardeve të përcaktuara nga Ministria themeluesit dhe Ministrisë dhe".

#### Neni 62

Në nenin 100 alineja 6 ndryshon si vijon:

"- nëse lejon pagimin e mjeteve të cilat nuk janë të përcaktuara në planin vjetor financiar të shkollës".

#### Neni 63

Pas nenit 100 shtohen dy nene të reja 100-a dhe 100-b si vijon:

##### "Neni 100-a

"Në qoftë se ekzistojnë njohuri të caktuara për veprimin e drejtorit në pajtim me dispozitat e nenit 100, alinetë 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, këshilli i shkollës konvokon mbledhje në të cilën merret vendim në formë të shkruar i cili i dërgohet drejtorit.

Drejtori ka të drejtë që në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të konkluzës nga paragrafi 1 i këtij neni, me shkrim deklarohet për të thënat në konkluzë.

Në qoftë se këshilli i shkollës nuk e pranon deklarimin e drejtorit, konvokon seancë në afat prej tri ditësh dhe në prani të përfaqësuesit nga Inspektorati shtetëror i arsimit bën intervistë me drejtorin. Përfaqësuesi i Byrosë jep mendim për arsyeshmërinë e shkarkimit të drejtorit.

Në qoftë se këshilli i shkollës vlerëson se është e domosdoshme, në afat prej shtatë ditësh i paraqet propozim prefektit për shkarkimin e drejtorit.

Prefekti është i obliguar që në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të propozimit nga këshilli i shkollës, ta shkarkojë drejtorin.

Drejtori i shkarkuar, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit të prefektit, ka të drejtë ankese lidhur me zbatimin e procedurës për shkarkim, në Komisionin e shkollës së dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, kompetent për zgjidhjen e çështjeve nga lëmi i marrëdhënieve të punës.

Kundër vendimit të Komisionit nga paragrafi 6 i këtij neni, kandidati ka të drejtë për padi në Gjykatën themelore kompetente."

##### "Neni 100-b

Prefekti, në afat prej tri ditësh nga dita e shkarkimit të drejtorit, emëron ushtrues detyre drejtor nga radhët e të punësuarve në shkollë, i cili i plotëson kushtet për drejtor.

Ushtruesi i detyrës drejtor i kryen punët deri në emërimin e drejtorit të ri, por jo më gjatë se gjashtë muaj nga dita e emërimit të tij."

#### Neni 64

Neni 100-a i cili bëhet neni 100-v ndryshon si vijon:

##### "Neni 100-v

Drejtori i cili përsëri nuk është emëruar me shpalljen publike ose është shkarkuar pa fajin e vet para skadimit të kohës për të cilën është emëruar, sistemohet në vend pune që përkon me përgatitjen e tij profesionale në shkollë në rajonin e komunës dhe në Qytetin e Shkupit."

#### Neni 65

Në nenin 101 paragrafi 2 fjala "mësues" fshihet dhe në paragrafet 2 dhe 3 fjalët "punëtorë profesionalë" zëvendësohen me fjalët "bashkëpunëtorë profesionalë".

#### Neni 66

Neni 104 ndryshon si vijon:

"Mjetet për financimin e veprimtarisë së arsimit fillor sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me Ligjin për Buxhin e Republikës së Maqedonisë, Ligjin për ekzekutimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për financimin e njësive të vetadministrimit lokal.

Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni u shpërndahen komunave me anën e bllok dotacioneve dhe dotacioneve të destinuar në pajtim me Urdhërin për metodologjinë për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve dhe Urdhërin për metodologjinë për përcaktimin dhe shpërndarjen e dotacioneve kapitale dhe të destinuar të përcaktuara në Ligjin për financimin e njësive të vetadministrimit lokal.

Komuna, mjetet nga paragrafi 2 i këtij neni ua shpërndanë shkollave fillore në rajonin e saj për sigurimin e realizimit të procesit edukativ-arsimor, në pajtim me standardet dhe normat e përcaktuara.

Me rregullat nga paragrafi 2 i këtij neni rregullohet shpërndarja e mjeteve nga bllok dotacionet dhe nga dotacionet e destinuar e cila kryhet në bazë të formulës dhe në pajtim me fazat për decentralizimin fiskal të përcaktuara në Ligjin për financimin e njësive të vetadministrimit lokal.

Formula nga paragrafi 4 i këtij neni për shpërndarjen e mjeteve nxirret në bazë të numrit të nxënësve në shkollat fillore në rajonin e vet.

Në nxjerrjen e formulës mund të kenë ndikim edhe faktorët objektivë vijues: mosha e nxënësve, plani dhe programet të cilat realizohen në shkollë, tipi i objektivit shkollor, lokacioni i shkollës dhe tjetër".

#### Neni 67

Pas nenit 104 shtohen dy nene të reja 104-a dhe 104-b si vijon:

##### "Neni 104-a

Komuna mund ta plotësojë bllok dotacionin e marrë përkatësisht dotacionin e destinuar për arsim, me mjete të burimeve të veta, përveç për rrogat e të punësuarve në shkollë.

## “Neni 104-b

“Të dhënat nga plani vjetor financiar dhe nga llogaria përfundimtare e shkollave fillore, komuna i shpallë në fletoren e vet zyrtare. Ministria cakton se cilat të dhëna do të shpallen.”

## Neni 68

Titulli i kreut “X. MBIKËQYRJA E PUNËS SË SHKOLLËS FILLORE” ndryshon si vijon “X. MBIKËQYRJE”

## Neni 69

Neni 110 ndryshon si vijon:

“Mbikëqyrje inspektuese në shkollën fillore bëjnë Inspektorati shtetëror i arsimit dhe inspektorët e autorizuar të komunës, në mënyrë të përcaktuar me ligj.”

## Neni 70

Pas nenit 111 shtohen dy nene të reja 111-a dhe 111-b si vijon:

## “Neni 111-a

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes në punën e organeve të komunës, Ministria i kryen punët vijuese:

- përcjell ligjshmërinë e punës së organeve, ndërmerr masa dhe aktivitete dhe paraqet iniciativa për realizimin e kompetencave të komunës në pajtim me këtë ligj;
- vlerëson se organet e komunës a sigurojnë që kompetencat e komunës të realizohen në pajtim me standardet dhe procedurat e caktuara me këtë ligj;
- i paralajmëron organet e komunës për tejkalimin e kompetencave të tyre të përcaktuara me këtë ligj dhe rregull tjetër dhe propozon masa përkatëse për tejkalimin e situatës së tillë;
- paralajmëron për mungesa të caktuara materiale dhe procedurale në punën e organeve të komunës, të cilat do të mund ta pengonin kryerjen e punëve nga lëmi i shkollimit fillor me rëndësi lokale;
- jep rekomandime për zbatimin konsekuent të kompetencave të komunës në suazat e këtij ligji, me kërkesën e organeve të komunës;
- përcjell nxjerrjen me kohë të rregullave të komunës të parapara me këtë ligj;
- përcjell ligjshmërinë e vendimeve që i merr prefekti në zgjidhjen e të drejtave, obligimeve dhe interesave individuale të personave fizikë dhe juridikë dhe ndërmerr masa në pajtim me këtë ligj;
- jep mendim dhe ndihmë profesionale lidhur me propozimrregullat e komunës të parapara me këtë ligj, me kërkesën e organeve të komunës;
- përcjell realizimin e transparencës së punës së organeve të komunës në realizimin e kompetencave të tyre të përcaktuara me këtë ligj, e veçanërisht nga aspekti i njoftimit të rregullt, me kohë, të vërtetë dhe të plotë të qytetarëve, në pajtim me ligjin;
- përcjell realizimin e mbikëqyrjes paraprake të rregullave të komunës;
- me kohë i njofton organet e komunës për gjendjen e konstatuar në punën e tyre dhe për masat e ndërmarra gjatë kryerjes së mbikëqyrjes.

## Neni 111-b

Në qoftë se edhe përkaj paralajmërimit dhe masave dhe aktiviteteve të ndërmarra, organet e komunës nuk e sigurojnë kryerjen e punëve, të cilat me ligj janë përcaktuar si kompetencë e tyre dhe për kryerjen e së cilave përgjegjëse është komuna, me fuqinë e këtij ligji i merret kryerja e kompetencës përkatëse.

Kryerjen e punëve të marra e ndërmerr Ministria, por më së shumti deri në një vit nga dita e ndërmarrjes së tyre.

Ministria kryerjen e punëve nga kompetenca e komunës i kryen në emër dhe në llogari të komunës.

Për marrjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni lajmërohet organi i drejtorisë shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga lëmi i vetadministrimit lokal dhe organi i drejtorisë shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga lëmi i financave.”

## Neni 71

Në nenin 112 paragrafi 1 alineja 2 pas fjalës “arsimi” shtohen fjalët, “dhe vendosen shenja partiake dhe fetare.”

Në alinenë 4 fjala “pëlqimi i marrë nga Ministria” zëvendësohet me fjalët “vendimi i themeluesit”.

Në alinenë 8 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalën “themeluesi”.

Në alinenë 11 fjala “Ministria” zëvendësohet me fjalët “Inspektorati shtetëror i arsimit”.

Në alinenë 13 fjalët “(neni 64 paragrafi 2” zëvendësohen me fjalët “(neni 64-a)”.

Në alinenë 14 fjalët “punëtorë profesionalë” zëvendësohen me fjalët “bashkëpunëtorë profesionalë”.

Në paragrafin 3 alineja 4 fjalët “(neni 64 paragrafi 2)” zëvendësohen me fjalët “(neni 64-a)”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon:

“Me dënim me para nga paragrafi 2 i këtij neni do të dënohet drejtori i shkollës fillore nëse lejon pagimin e mjeteve të cilat nuk janë caktuar në planin vjetor financiar të shkollës.”

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4, ndërsa paragrafi 4 bëhet paragrafi 5.

## Neni 72

Pas nenit 113 shtohet neni i ri 113-a si vijon:

## “Neni 113-a

Të drejtat dhe obligimet themeluese ndaj shkollave fillore ekzistuese i ndërmerr komuna nga dita e konstituimit të këshillave të komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe zgjedhjes së prefektëve të komunave dhe prefektit të Qytetit të Shkupit pas zbatimit të zgjedhjeve të para të ardhshme lokale në pajtim me Ligjin për zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 dhe 60/2004).

Pronësia e objekteve shkollore dhe prona e shkollave fillore nga paragrafi 1 i këtij neni, me vendimin e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë i ndërmerr komuna nga dita e konstituimit të këshillave të komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe zgjedhjes së prefektëve të komunave dhe prefektit të Qytetit të Shkupit pas zbatimit të zgjedhjeve të para të ardhshme lokale në pajtim me Ligjin për zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 dhe 60/2004).

## Neni 73

Në nenin 118 paragrafi 1 fjala “Mësuesit”, fshihet dhe fjalët “punëtorët profesionalë” zëvendësohen me fjalët “bashkëpunëtorët profesionalë”.

## Neni 74

Grupet ekzistuese të foshnjoreve në shkollat fillore vazhdojnë të punojnë si grupe për vitin përgatitor, duke filluar prej 1 shtator 2005.

Grupet e fëmijëve në moshë prej 6 deri 7 vjet, të përfshirë në kopshtet për fëmijë, vazhdojnë të punojnë si grupe për vitin përgatitor, duke filluar prej 1 shtator 2005.

Grupet nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni do të punojnë sipas Bazave të programit për punë edukative-arsimore për vitin përgatitor.

Për grupet e vitit përgatitor nga paragrafi 2 i këtij neni, mjetet për punë sigurohen nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përfundimisht më 31 gusht 2006.

Edukatorët e punësuar në kopshtet publike për fëmijë, të cilët do të punojnë në grupe të vitit përgatitor nga paragrafi 2 i këtij neni, prej 01.09. 2006 i ndërmarrin shkollat fillore të komunës në rajonin e të cilës kryhet veprimtaria edukative-arsimore, në pajtim me kriteret për caktimin e numrit të nevojshëm të punëtorëve në veprimtarinë e arsimit fillor.

## Neni 75

Shkollat fillore do ta zbatojnë notën me përshkrim prej klasës I deri në klasën III në afat prej 3 vjetësh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

Deri në zbatimin e notës me përshkrim në afatin e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, notimi i nxënësve prej klasës I deri në klasën III do të bëhet në pajtim me dispozitat e nenit 51 paragrafi 2 dhe 3 nga Ligji për arsimin fillor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 dhe 42/2003).

#### Neni 76

Drejtorët ekzistues janë të obliguar që në afat prej një viti nga fillimi i zbatimit të nenit 60 të këtij ligji, ta japin provimin për drejtor.

Në qoftë se drejtorët ekzistues nuk e japin provimin për drejtor në afatin e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, u pushon mandati i drejtorit.

#### Neni 77

Kuadri ekzistues arsimor i paraparë me këtë ligj me arsim të lartë të kryer në mësimin klasor dhe mësimin lëndor edhe mëtutje i kryejnë punët e vendeve të punës në të cilat janë gjendur para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 78

Dispozitat më të afërta të parapara me këtë ligj ministri do t'i nxjerrë në afat prej një viti pas hyrjes së tij në fuqi.

Programin për dhënien e provimit për drejtor, aktin e posaçëm për procedurën dhe mënyrën e dhënies së provimit pranues për drejtor, si dhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të parapara në nenin 60 të këtij ligji, ministri do t'i miratojë në afat prej gjashtë muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 79

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Nenet 1, 22, 23 dhe 28 do të zbatohen prej 1 shtator 2005, ndërsa nenet 6, 7 paragrafi 2, 9, 10, 11, 12, 19, 24, 57, 58, 59, 60, 61 paragrafi 3, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 paragrafët 2 dhe 3 dhe 72 të këtij Ligji do të zbatohen nga dita e konstituimit të këshillave të komunave dhe Qytetit të Shkupit dhe zgjedhjes së prefekteve të komunave dhe prefektit të Qytetit të Shkupit pas zbatimit të zgjedhjeve të para të ardhshme lokale në pajtim me Ligjin për zgjedhjet lokale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 dhe 60/2004).

#### 1179.

Vrz основа на член 11, точка 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.08.2004 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОСНОВАЧКИ ПРАВА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за отстапување на основачки права бр. 02-394/1-5 од 20.04.2004 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Македонски железници" – Скопје, на седницата одржана на 20.04.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1529/2  
30 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

#### 1180.

Vrz основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 септември 2004 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖЕН ИМОТ

#### Член 1

Правото на користење на една стилска масивна конференциска маса од ореово дрво и гарнитура од 12 (дванаесет) столови, имот во сопственост на Република Македонија, престанува на досегашниот корисник - Центарот за култура "Григор Прличев" - Охрид, национална установа од областа на културата, во вредност од 782.210 (седумстотини осумдесет и две илјади и двеста десет) денари.

#### Член 2

Правото на користење на имотот од член 1 од оваа одлука се пренесува на Министерството за надворешни работи - Амбасада на Република Македонија во Република Франција, со цел за опремување на помалиот репрезентативен салон, каде ќе се одржуваат поголеми работни дипломатски состаноци, во реновиранот објект на Амбасадата на Република Македонија во Париз.

Правото на користење на движниот имот се пренесува без надомест.

#### Член 3

Примопредавањето на движниот имот од член 1 од оваа одлука и Документацијата за стилската масивна конференциска маса и гарнитурата од 12 (дванаесет) столови да се изврши меѓу Министерството за култура и Министерството за надворешни работи, во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3185/1  
13 септември 2004 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Јован Манасијевски**, с.р.

#### 1181.

Vrz основа на член 200-к од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/04), министерот за здравство донесе

#### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА ПРОСТОРОТ И ОПРЕМАТА НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ ПОД ЗАКУП

#### Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на издавање то под закуп на простор и опрема како делови во јавните здравствени установи кои претставуваат организациона, просторна, техничка и функционална целина и критериумите за утврдување на висината на закупнината на организационите единици кои се издаваат под закуп.

#### Член 2

Конкурсот за издавање под закуп се објавува на огласната табла во јавната здравствена установа, или на друг начин утврден со општиот акт на јавната здравствена установа.

Конкурсот за издавање под закуп се објавува најмалку во еден од дневните весници што се издаваат на територијата на Република Македонија.

#### Член 3

Во конкурсот се наведуваат просторот и опремата што се издаваат под закуп како и условите и обврските утврдени со закон, под кои организационата единица на јавната здравствена установа ќе се издава под закуп, и тоа:

1) закупецот да е дипломиран фармацевт односно доктор на стоматологија кој ги исполнува условите за основање и вршење дејност во аптека односно стоматолошка ординација;

2) закупецот да основа приватна здравствена установа за вршење на соодветна здравствена дејност во рокот определен со договорот за закуп;

3) закупецот да ги превземе и другите вработени во таа организациона единица;

4) да склучи договор за закуп со Министерството за здравство и да плаќа закупнина и

5) да склучи договор со јавната здравствена установа за уредување на меѓусебните односи.

#### Член 4

Конкурсот за издавање под закуп се спроведува од страна на конкурсна комисија што ја именува директорот на јавната здравствена установа.

Конкурсната комисија од став 1 на овој член ги прибира и обработува пријавите на конкурсот составува записник за пријавените кандидати и доставува предлог за издавање под закуп до министерот за здравство, заради донесување на решение.

Во решението за издавање под закуп се наведува просторот и опремата кои се издаваат под закуп, лицето или лицата на кои се издава закупот и дејноста за која се исполнети условите за основање на приватна здравствена установа.

#### Член 5

Закуподавачот го предава просторот и опремата на закупецот на користење со записник.

Во записникот од ставот 1 на овој член се внесува фактичката состојба во која се наоѓа просторот и опремата во моментот на предавањето на користење.

Ако закупецот го откаже договорот за закуп или престане со работа по било кој основ, закупениот простор и опрема ги предава на закуподавачот во иста состојба во која го примал со записникот од став 2 на овој член, согласно договорот за закуп.

#### Член 6

Висината на закупнината за просторот и опремата кои се издаваат под закуп се утврдува според следните критериуми:

- 1) големината на просторот издаден под закуп;
- 2) локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот;
- 3) староста на објектот;
- 4) опременоста на просторот.

#### Член 7

Според големината на просторот во објектите на јавната здравствена установа висината на закупнината се определува за еден метар квадратен корисна површина во која се врши основната дејност ако просторот е:

- до 50 м<sup>2</sup> 100 денари за м<sup>2</sup>.

За просторот поголем од 50 м<sup>2</sup> закупнината се плаќа во намален износ и тоа:

- за простор над 51-100 м<sup>2</sup> - 60 денари за м<sup>2</sup>

- за простор над 101-200 м<sup>2</sup> - 40 денари за м<sup>2</sup>

- за простор над 201 м<sup>2</sup> - 30 денари за м<sup>2</sup>.

- за подрумски и помошни простории кои припаѓаат кон просторот од став 1 и 2 на овој член закупнината се намалува за 50%.

#### Член 8

Според локацијата, односно местоположбата на просторот во објектите на јавните здравствени установи висината на закупнината се определува на:

- во градските населби 100% од закупнината според член 7 на овој правилник;

- во селските населби 50% од закупнината според член 7 на овој правилник.

#### Член 9

Според староста на објектот во кој се наоѓа просторот што се издава под закуп висината на закупнината се определува:

- во објекти до 20 години старост - 100% од закупнината според член 7 и 8 на овој правилник;

- во објекти над 20 години старост - 80% од закупнината според член 7 и 8 на овој правилник.

#### Член 10

За користењето на опремата која заедно со просторот се издава под закуп не се пресметува и не се плаќа закупнина според овој правилник, само ако со договорот за закуп закупецот превзел обврска дека одржувањето на опремата ќе го врши сам со свои средства.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-7146/2  
14 септември 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Реџеп Сељмани**, с.р.

#### 1182.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на доддена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 20.09.2004 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 20,849
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 20,667
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 21,091

<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 21,627

<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 20,806

<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	до 10,370
- М - 2	до 10,344

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 58,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 55,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 55,50

<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 44,50

<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 32,50

**г) Мазут** ден/кг.  
 - М - 1 (М) до 12,827  
 - М - 2 до 12,796  
 Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додана вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

**а) Моторни бензини** ден/лит.  
 - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) 25,127  
 - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 22,343  
 - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 22,343

**б) Дизел гориво** ден/лит.  
 - Д (ДИЗЕЛ) 12,485

**в) Масло за горење** ден/лит.  
 - екстра лесно (ЕЛ) 3,136

**г) Мазут** ден/кг.  
 - М - 1 (М) 0,100  
 - М - 2 0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

**а) Моторни бензини** ден/лит.  
 - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) до 3,20  
 - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 3,20  
 - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 3,20

**б) Дизел гориво** ден/лит.  
 - Д (ДИЗЕЛ) до 3,20

**в) Масло за горење** ден/лит.  
 - екстра лесно (ЕЛ) до 3,20

**г) Мазут** ден/кг.  
 - М - 1 (М) до 0,40  
 - М - 2 до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 21.09.2004 година.

Бр. 02-778/1  
 20 септември 2004 година  
 Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски**, с.р.

### 1183.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 14 јули 2004 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

1. Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на членот 50 став 2 и 3 и членот 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002).

2. Се отфрла барањето за заштита на имунитетното право на Љубе Бошковски од Скопје, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Коце Трајановски, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и адвокатите на Љубе Бошковски, Ставре Џиков од Скопје, Јагнула Куновска од Скопје и Ненад Јаниќевиќ од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа: 1. иницијатива за оценување на уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од ова решение и 2. барање за заштита на имунитетно право означен во точката 2 од ова решение. Имено, со првата иницијатива се оспоруваат членовите 50 став 2 и 3 и 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија затоа што овие оспорени одредби од Деловникот биле уредени во несогласност со Уставот, Законот за кривичната постапка, Законот за јавно обвинителство и Законот за судовите, од причини што не биле наведени надлежните органи за поднесување барање, односно известување до претседателот на Собранието за одобрување на притвор на пратеник, како и за притвор на пратеник, кога е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години. Понатаму во иницијативата се наведува дека во член 8 алинеја 4 од Уставот била утврдена поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, при што со Уставот и законите не било допуштено мешање на една во друга власт, затоа што власта била поставена како структура на самостојна релативно поделена власт, чии статус, надлежност и односи биле утврдени со Уставот се со цел да го гарантираат остварувањето и заштитата на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот.

Подносителот на иницијативата исто така смета дека првата темелна вредност на уставниот поредок било остварувањето и заштитата од страна на сите државни органи на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот (член 8 алинеја 1 од Уставот), при што тие можело да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот (член 54 од Уставот), а не и со закон или подзаконски акт. Ваквата непрецизност и правна празнина на овие оспорени одредби од Деловникот создавало правна несигурност, арбитражност и нивна дискрециона примена, и злоупотреба од страна на претседателот на Собранието, надлежниот основен јавен обвинител и Министерството за внатрешни работи, бидејќи наместо истражниот судија при надлежниот основен суд, тие поднесувале до претседателот на Собранието барање за одобрување на притвор на пратеник, односно известувањето дека пратеникот бил притворен. На ваков начин, смета подносителот на иницијативата со измествување на уставна и законска надлежност на јавното обвинителство, судовите и Министерството за внатрешни работи се вршел против уставен и противправен притисок врз судовите како самостојни и независни органи (член 98 став 2 од Уставот), поради што овие оспорени одредби од Деловникот не биле во согласност со членот 8 алинеја 3 и 4 и со членот 12 став 2 од Уставот на Република Македонија, како и со членовите 132 став 2, 151 став 3 и 185 став 1 од Законот за кривичната постапка, од кои произлегувало дека исклучиво единствен надлежен орган што ја оценува основаноста на предлогот на надлежниот основен јавен обвинител за определување на мерката притвор бил истражниот судија на надлежниот основен суд кој предметно постапува по барањето за спроведување на истрага и предлогот за определување на притвор, кои биле поднесени од надлежниот јавен обвинител.

Оспорените одредби од Деловникот не биле во согласност и со одредбите од членовите 8 и 15 од Законот за јавно обвинителство од кои не произлегувало дека надлежниот јавен обвинител имал овластување да поднесува барање до претседателот на Собранието за одобрување на притвор на пратеник.



По однос на оспорените одредби од ставовите 4 и 5 на член 51 од Деловникот на Собранието подносителот на иницијативата смета дека според член 12 став 2 од Уставот никому не можело да му биде ограничена слободата, освен со одлука на Судот и во случаи и во постапката утврдена со закон, според член 34 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можеле да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, според член 64 став 3 од Уставот, пратеникот не можел да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години и според член 76 став 1 од Уставот, Собранието основа постојани и повремени работни тела. Од изнесеното, подносителот на иницијативата смета дека комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања не можела да донесува одлука за одобрување притвор на пратеник ако Собранието не одржува седница, односно ако седницата не се предвидува да се одржи во рок од 15 дена, туку работното тело можело само да усвои извештај во врска со поднесеното барање и да го достави до претседателот на Собранието, кое имало исклучиво надлежност да одлучува за одобрување на притвор на пратеник по претходно поднесено барање од истражен судија на надлежниот основен суд, а за што претходно Собранието согласно член 132 став 2 од Законот за кривичната постапка, по барање на истражниот судија дава одобрение за водење на истрага против пратеникот. Ова значело дека Собранието не можело својата надлежност да ја делегира на комисијата и затоа што согласно член 66 став 1 од Уставот Собранието било во постојано заседание.

Подносителот на иницијативата наведува дека вакви решенија содржеле Уставот на Руска Федерација, Уставот на Република Хрватска и Уставот на поранешна Сојузна Република Југославија како и други европски земји. Оспорените одредби на ставовите 4 и 5 од член 51 од Деловникот на Собранието на Република Македонија според подносителот на иницијативата не се во согласност со напред наведените уставни одредби, за што се бара Уставниот суд да одржи подготвителна седница, а по донесување на решение за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорените одредби од Деловникот на Собранието на Република Македонија, да одржи јавна расправа, после која би донел одлука за поништување на оспорените одредби од Деловникот.

Со иницијативата, исто така, се бара Уставниот суд да донесе решение за запирање од извршување на поединечни акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорените одредби од Деловникот на Собранието на Република Македонија, поради тоа што со нивно извршување би можело да настанат тешко отстранливи последици по личниот интегритет на пратениците во Собранието.

Со второто барање поднесено од адвокатите на Љубе Бошковски се бара заштита на имунитетното право на член 64 од Уставот на Република Македонија на Љубе Бошковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Подносителите на второто барање исто така како и подносителот на првата иницијатива наведуваат дека основното јавно обвинителство не е надлежно согласно Уставот, Законот за јавно обвинителство и Законот за кривичната постапка да поднесува барање за одобрување на притвор на пратеник до претседателот на Собранието на Република Македонија туку, такво барање може да поднесе само истражниот судија при надлежниот основен суд, и дека Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања наместо да се прогласи за ненадлежна и да го вратела барањето до Претседателот на Собранието на Република Македонија, таа расправа по барањето на Основниот јавен обвинител (без присуство на пратеникот Љубе Бошковски, кој не бил

уредно поканет), а во присуство на министерот за внатрешни работи и основниот јавен обвинител во Скопје и на ден 30.04.2004 година донела одлука со која се одобрува изрекување на мерка притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Љубе Бошковски од страна на надлежен државен орган, согласно член 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, а која одлука била потврдена со мислењето на Собранието на 5.05.2004 година, со што било повредено имунитетно право на пратеникот Љубе Бошковски од член 64 став 4 од Уставот и одлуките биле донесени врз основа на ставовите 2 и 3 од член 50 и ставовите 4 и 5 од член 51 од Деловникот, кои биле неуставни и незаконити.

Понатамошниот дел од барањето и текстуално и суштински е исто како и првата иницијатива, а се смета дека одлуките на Комисијата и Собранието со кои му е одземено имунитетното право на пратеникот Љубе Бошковски од член 64 став 3 од Уставот се противуставни и противзаконски, па согласно член 110 алинеја 3 од Уставот и член 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, пратеникот Љубе Бошковски имал право да поднесе зашгита на имунитетното право од член 64 од Уставот, затоа што имунитетното право, кое било израз, потврда и манифестација на суверенитетот на граѓаните и кои властите ја остваруваат преку демократските избори и претставници (член 2), преку политичкиот плурализам (член 8 алинеја 5), политичкото здружување и дејствување (член 20) од Уставот била гаранција за остварување на пратеничката функција на пратеникот Љубе Бошковски, поради што се бара Уставниот суд на Република Македонија да одржи подготвителна седница и јавна расправа, на кои ќе биле поканети и експерти по уставно право и кривична постапка и Народниот правобранител на Република Македонија и врз основа на член 110 од Уставот и членовите 56 и 70 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија да донесе одлука, со која ќе ја поништи Одлуката на Комисијата бр. 25-1772/2 од 30 април 2004 година и Мислењето на Собранието од 5 мај 2004 година.

Исто така овие подносиители на иницијативата бараат согласно член 57 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, до донесување на конечна одлука по Барањето за заштита на имунитетното право од член 64 став 3 од Уставот на Република Македонија, да донесе решение за запирање од извршување на Одлуката бр. 25-1772/2 од 30.04.2004 година и Мислењето на Собранието од 5.05.2004 година затоа што со нивно извршување би можело да настанат тешко отстранливи последици по личниот интегритет и слободата на пратеникот Љубе Бошковски.

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на член 66 став 4 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија донесува Деловник со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Собранието на Република Македонија, врз основа на членовите 61 став 2 и 66 став 4 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 15 јули 2002 година донесе Деловник на Собранието на Република Македонија и тој е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002.

Во завршните одредби, во членот 240 од Деловникот е утврдено дека со влегувањето во сила на овој Деловник престанува да важи Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 37/1975, 15/1978, 13/1982, 15/1982, 14/1986, 51/1988 и 46/1989) и Привремениот деловник на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 3/1991).

Со оспорените одредби од Деловникот на Собранието се уредува прашањето во врска со процедурата за одобрување на притвор на пратеник.

Имено во оспорениот член 50 став 2 од Деловникот е пропишано дека Барањето за одобрување на притвор на пратеник односно известувањето дека пратеникот е притворен се поднесува до претседателот на Собранието, а во ставот 3 од истиот член од Деловникот е определено дека надлежниот орган го известува претседателот на Собранието за притворот на пратеникот и кога тој не се повикувал на имунитетот.

Во ставот 4 од оспорениот член 51 од Деловникот на Собранието е определено дека ако Собранието не одржува седница, односно ако седницата не се предвидува да се одржи во рок од 15 дена, по барањето за одобрување на притвор, одлучува комисијата за деловнички и мандатно имунитетни прашања, која е должна за тоа да го извести Собранието, а во ставот 5 од истиот член од Деловникот е предвидено дека Собранието на првата наредна седница одлучува дали ќе ја потврди или укине одлуката на комисијата.

Согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите.

Согласно член 8 алинеи 1, 3 и 4 од Уставот на Република Македонија како темелни вредности на уставниот поредок на Републиката се и основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото како и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Во членот 12 ставот 2 е утврдено дека никому не може да му биде ограничена слободата, освен со одлука на судот и во случај и во постапка утврдена со закон.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободата и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случај утврдени со Уставот.

Во ставот 2 од истиот член стои дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот.

Согласно ставот 3 од членот 54 од Уставот, ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Во ставот 4 е утврдено дека ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казните дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.

Согласно член 64 став 1 од Уставот на Република Македонија, пратениците уживаат имунитет. Според ставот 2 пратеникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање во Собранието. Во ставот 3 од истиот член е утврдено дека пратеникот не може да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, а во ставот 4 е определено дека Собранието може да одлучи да се примени имунитет над пратеник и кога тој самиот не се повика на него, ако е тоа потребно заради вршење на функцијата пратеник.

Според член 66 став 1 од Уставот, Собранието е во постојано заседание.

Според член 76 став 1 од Уставот, Собранието основа постојани и повремени работни тела.

При разгледување на овие оспорени одредби од член 50 од Деловникот, а по однос на наводите во иницијативата Судот, утврди дека согласно член 1 став 1

од Деловникот на Собранието на Република Македонија, со Деловникот се уредуваат организацијата и функционирањето на Собранието на Република Македонија и на работните тела на Собранието.

Значи, со оспорените одредби од Деловникот се уредува прашањето во врска со процедурата за одобрување на притвор на пратеник, а не кој орган е надлежен да поднесе барање за одобрување на притвор на пратеник, односно, известувањето до претседателот на Собранието дека пратеникот е притворен. Собранието нема обврска со свој акт (Деловник) да уредува прашања кој спаѓаат во друга област односно кој се уредени со закон.

Судот, смета дека подносителот на иницијативата погрешно ги толкува оспорените одредби од член 50 став 2 и 3 од Деловникот во смисла што наоѓа дека од содржината на тие одредби треба да произлезе кој орган е надлежен за поднесување на барање за одобрување на притвор на пратеник, односно доставувањето на известувањето до претседателот на Собранието за притвор на пратеник кога тој не се повикал на имунитет.

Оттука, не може да стане збор за несогласност на овие оспорени одредби од Деловникот на Собранието со членот 8 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот во кој како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени и основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право, и утврдени со Уставот, владеењето на правото, како и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Од истите причини не можат да се прифатат и наводите во иницијативата дека оспорените одредби од Деловникот на Собранието не се во согласност со членовите 94 и 98 ставот 2 од Уставот на Република Македонија, како и членовите 132 став 2, 151 став 2, 152 став 3 и 185 став 1 од Законот за кривичната постапка и членовите 8 и 15 од Законот за јавното обвинителство.

Подносителот на иницијативата исто така ги оспорува одредбите од ставовите 4 и 5 од членот 51 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, од причини што смета дека Комисијата за деловнички и мандатно – имунитетни прашања не можела да донесе одлука за одобрување притвор на пратеник ако Собранието не одржува седница, односно ако седницата не се предвидувала да се одржи во рок од 15 дена, туку како работно тело можела само да усвои извештај во врска со поднесеното барање и да го достави до претседателот на Собранието, кое имало исклучива надлежност да одлучува за одобрување на притвор на пратеник и истите не биле во согласност со членовите 12 став 2, 54 став 1, 64 став 3 и 76 став 1 од Уставот на Република Македонија.

По однос на овие наводи во иницијативата Судот утврди дека согласно член 61 став 2 од Уставот на Република Македонија организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и Деловникот.

Од наведената уставна одредба произлегува дека Уставот предвидува организацијата и функционирањето на Собранието да се уреди со акт – Деловник на Собранието.

Со членот 64 од Уставот на Република Македонија е уредено прашањето на имунитетот на пратениците.

Од анализата на членот 64 од Уставот на Република Македонија произлегува дека ставот 2 од овој член се однесува на материјалниот имунитет. Имуитетот во суштина не е привилегија на определени луѓе на кои се однесува, туку неопходност за да можат нивните функции да ги извршуваат непречено, слободно и одговорно, односно како што е во конкретниот случај пратеникот според ставот 2 од членот 54 од Уставот ужива имунитет и не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење

или за гласање во Собранието. Овој имунитет важи како за време на пратеничкиот мандат, така и по завршувањето на мандатот.

Од овој имунитет се разликува процедуралниот имунитет, според кој кривичната постапка против пратеникот може да почне со исполнувањето на условите предвидени во Уставот и законите. Ставот 3 на членот 64 од Уставот зборува токму за овој имунитет. Имено, пратеникот не може да биде притворен без одобрување на Собранието освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години. Овој имунитет се однесува само на активностите на пратеникот кои не се однесуваат на неговите дејствувања врзани за работата и должностите на пратеникот во Собранието. Овој тип на имунитет трае додека трае пратеничкиот мандат. Во овој случај доаѓа до израз принципот на рамноправноста на граѓаните пред Уставот и законите (член 9 став 2 од Уставот на Република Македонија).

Анализирајќи ги оспорените одредби од член 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието, Судот смета дека овие оспорени одредби не се во несогласност со Уставот, меѓу друго и од причини што Собранието согласно ставот 5 од членот 51 од Деловникот го задржува правото да одлучува дали ќе ја потврди или ќе ја укине одлуката на Комисијата.

Имајќи ги во предвид наводите во иницијативата дека Собранието било во постојано заседание, според Судот, треба да се прави разлика помеѓу „заседание“ и „седница“. Заседание е временски период во кој Собранието согласно Уставот може да се состане и да ги врши своите овластувања. Седница, пак, е собирање на пратениците во рамки на заседанието, за да расправа и да одлучува за прашањата што се на усвоениот дневен ред. Седницата трае од моментот кога претседателот на Собранието ќе ја отвори, до моментот кога истата ќе ја затвори.

Собранието на Република Македонија е во постојано заседание, а неговата работа се одвива на седници.

Имајќи го предвид фактот дека определувањето на мерката притвор, налага итно и брзо постапување во ситуација кога Собранието не одржува седница, а сето ова врзано за ефикасно водење на кривичните постапки во кои прашањето на притворот е од приоритетно значење, всушност оспорените одредби од членот 51 од Деловникот претставуваат операционализација на уставната одредба.

Судот, исто така, утврди дека во конкретниот случај, овластувањата содржани во оспорените одредби на член 51 став 4 и 5 од Деловникот се во рамките на функционалната и организационата поставеност на Собранието, кои се движат во рамките на овластувањата утврдени во членот 64 од Уставот, поради што не може да се постави прашањето за согласност на овие оспорени одредби од Деловникот со напред наведените одредби од Уставот.

По однос на барањето Судот да донесе решение за запирање од извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на оспорените одредби од членовите 50 и 51 од Деловникот на Собранието, со оглед на тоа што Судот не поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорените одредби од Деловникот, барањето е беспредметно.

5. По однос на наводите на второто барање за заштита на имунитетното право на Љубе Бошковски пратеник во Собранието на Република Македонија, Судот утврди дека:

Согласно член 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и

дејствување и забраната на дискриминацијата на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност.

Согласно член 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање.

Според член 56 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија со одлуката за заштита на слободите и правата Уставниот суд ќе утврди дали постои нивна повреда и во зависност од тоа ќе го поништи поединечниот акт, ќе го забрани дејството со кое е сторена повредата или ќе го одбие барањето.

Според член 8 алинеја 1 и 3 од Уставот на Република Македонија како темелни вредности на уставниот поредок се утврдени основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот и владеештото на правото.

Разгледувајќи го ова барање, Судот утврди дека прашањата што се покренуваат со барањето спаѓаат во доменот на кривичната постапка, и тоа како во поглед на прашањата поврзани со условите за определување притвор, така и во поглед на прашањето за условите, начинот и постапката за одземање на имунитет и натамошно водење на кривичната постапка, односно дека за заштита на законитоста на актите и дејствијата на надлежните органи во таа постапка предвидени се правни средства кои му стојат на располагање како нејзин составен дел во рамките на таа постапка.

Судот, исто така, утврди дека овие прашања не спаѓаат во доменот на заштитата на слободите и правата, односно тие не се непосредно поврзани со остварувањето на слободите и правата утврдени во членот 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, и дека за тие прашања Уставниот суд не е надлежен да одлучува.

Согласно член 28 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да одлучува за барањето, поради што Судот одлучи како во точка 2 од ова решение.

Од тука барањето Судот да донесе решение за запирање од извршување на поединечни акти и дејствија што се преземени врз основа на Одлуката на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања во Собранието на Република Македонија бр. 25-1772/2 од 30 април 2004 година потврдена со Мислењето на Собранието на Република Македонија од 5 мај 2004 година, со која се одобрува изрекување на мерката притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија, Љубе Бошковски од Скопје, Судот смета дека исто е беспредметно.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 и 2 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. Решението за неповедувањето на постапката за оценување на уставноста и законитоста на член 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Судот го донесе со мнозинство гласови.

У.бр. 100/2004  
14 јули 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

**1184.**

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) по мое-то гласање против Решението У.бр. 100/2004 во делот што се однесува на неповедување постапка за оценување на уставноста на членот 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, го издвојувам и писмено го образложувам следното

**ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ  
НА РЕШЕНИЕТО У.БР. 100/2004 ОД 14 ЈУЛИ 2004**

Со означеното решение Судот одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста, помеѓу другото, и на членот 51 став 4 и 5 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

Според моето мислење, постојат основи за сомневање во уставноста на означените одредби од Деловникот на Собранието на Република Македонија, од следните причини:

Оспорените ставови 4 и 5 на членот 51 од Деловникот на Собранието на Република Македонија содржат овластување по барање за одобрување притвор на пратеник да одлучи Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието, во случаи кога Собранието не одржува седница, односно ако седницата не се предвидува да се одржи во рок од 15 дена, со тоа што Собранието на првата наредна седница одлучува дали ќе ја потврди или укине одлуката на Комисијата. Од целината на овој член е јасно дека овие два става прават исклучок од правилото содржано во претходните ставови дека Собранието, а не негова комисија, одлучува дали ќе даде одобрение за притвор на пратеникот. Од овие одредби е исто така јасно дека одлуката на Комисијата има непосредно правно дејство, независно од тоа што таа оди на потврда на првата наредна седница на Собранието.

Според член 64 став 3 од Уставот на Република Македонија, пратеникот не може да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години. Согласно ставот 4 на овој член од Уставот, Собранието може да одлучи да се примени имунитет над пратеник и кога тој самиот не се повикал на него, ако е тоа потребно заради вршење на функцијата пратеник.

Овие уставни одредби, покрај другите важни прашања, ја уредуваат на јасен начин надлежноста на Собранието да одлучува за одобрување притвор на пратеник.

Работите од својата надлежност, согласно член 66 став 2 од Уставот, Собранието ги врши на седница и за нив одлучува со определено мнозинство пропишано со Уставот.

Во Уставот не постои одредба која би го овластила Собранието одлучувањето за работите од својата надлежност да го пренесе на други органи или на своите работни тела, што, додуша, не е непознато во компаративното уставно право. Основ за ваков трансфер на

надлежноста не може да биде ни одредбата од член 61 став 2 од Уставот според која организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловникот, затоа што уставната надлежност на Собранието не е прашање на негова организација и функционирање.

Оттука, со оглед на тоа што оспорените ставови 4 и 5 на членот 51 од Деловникот на Собранието пропишуваат можност за работите од надлежност на Собранието, макар и привремено, да одлучува друго тело, а не Собранието на седница, сметам дека може основано да се постави прашањето за нивната согласност со означените одредби од Уставот. Притоа, не само што тие одредби немаат уставен основ, туку не може да се оправдаат ниту со потребите од организациска и функционална природа на кои се повикуваат, имено околноста дали Собранието одржува или ќе одржи седница во определен рок. Свикувањето итна седница е пропишан облик на функционирање на Собранието, а тешкотиите во нејзиното организирање не може да бидат причина за пренесување на надлежноста. Ако тоа не е така, тогаш која било надлежност на Собранието, па и за донесување закони, би можела да се пренесе на ист начин. Во овој предмет станува збор токму за тоа принципиелно прашање.

Судија  
на Уставниот суд на  
Република Македонија,  
**Игор Спировски, с.р.**

**1185.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Зеленград - општина Злетово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Зеленград, во-становен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5442/1  
16 септември 2004 година  
Скопје

Директор,  
**Бисера Јакимовска, с.р.**



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

**Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје**  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

**Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.**  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.  
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.